



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Ченовна сметна Нг. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 27 август 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 69

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Преплатата изнесуе 350.— дин. за полугодиште или 700.— дин. за цела 1946 година. — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефони Редакција 28-838, Администрација 22-619

491.

На основа членот 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство од 4 февруари 1946 година, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ПОМОРСКИ КНИШКИ

Член 1

Државјаните на Федеративната Народна Република Југославија, кои што сакаат постојано да се запослат на поморско-трговските бродови или јахти во служба на палуба или на stroj вклучуејќи ги заловедникот и службениците на палуби и strojот, или во општа служба како радио-телеграфисти-телефонисти или како административни службеници, кувари или конобари, мораат да имаат поморска книшка.

Член 2

Поморската книшка служи како лична легитимација, како одделен документ за запослуењето на поморско-трговските бродови и јахти, како доказ за вршење одредена служба на брод, а кога поморецот патуе во иностранство заради укрцуење и кога се враќа во татковината, поморската книшка му служи као патни документ на место пасош.

Член 3

Поблиски прописи за начинот на издавањето, содржината и формата на новите, како и за замената и престанокот на важењето на досегашните поморски книшки, ќе издаде со одделен правилник Министерот на поморството ФНРЈ во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 4

Оваа уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер за поморството,

Анте Врќан, с. р.

492.

На основа чл. 70 Законот за непосредни даноци пропишуам

ПРАВИЛНИК ЗА КНИЖЕЊЕ НА ДАНОКОТ

Сорти на книжењата

Член 1

Книжењето на непосредните и месните даноци, данокот на промет, на казни, на камати, на трошкови за извршуење наплата и други дажбини кои што се разрежуат или наплатуат спрема даноците се врши сумарно и индивидуално.

Книжењето е сумарно кога се врши задолжуење и оддолжуење на околинскиот народен одбор односно месниот народен одбор на кој што е пренесено индивидуалното книжење. Книжењето е индивидуално кога се врши задолжуење и оддолжуење на секој даночен обвезник односно уплатуачот на данокот.

Сумарни сметки

Член 2

Сумарно книжење се врши на сумарни сметки.

Сумарни сметки се:

- 1) сумарна сметка на данок на доходок од II група;
- 2) сумарна сметка на данок на доходок од IV група;
- 3) сумарна сметка на данок на наследства и подароци;
- 4) сумарна сметка на данок на промет;
- 5) сумарна сметка на данок на доходок од I група;
- 6) сумарна сметка на данок на доходок од III група;
- 7) сумарна сметка на месниот данок;
- 8) сумарна сметка на казни кои што и припаѓаат на Владата ФНРЈ;
- 9) сумарна сметка на казни кои што и припаѓаат на владата на народната република;
- 10) сумарна сметка на камати кои што и припаѓаат на Владата ФНРЈ;
- 11) сумарна сметка на камати кои што и припаѓаат на владата на народната република;
- 12) сумарна сметка на трошкови за присилна наплата на данокот; и
- 13) сумарни сметки на други дажбини кои што се разрежуат или наплатуат според даноците.

Сите овие сумарни сметки се водат на еден заеднички образец (в. чл. 5).

Член 3

Финансиските одделења на окружните народни одбори водат одделни сумарни сметки на задолжуењата и оддолжуењата на секој околински народен одбор на својата територија, а покрај тоа една општа сумарна сметка на сите околински народни одбори на територијата на округот. Во народните републики кои што немаат окрузи — сумарните сметки на задолжуењата и оддолжуењата на поедини околински народни одбори и општата сумарна сметка на сите околински народни одбори на својата територија ги водат одделењата на данокот на министерствата на финансите на дотичните народни републики. Во тој случај се што е во овој правилник кажано за окружните народни одбори важи за овие одделења на данокот, со тоа да не се должни да водат одделна статистика за овие подаци.

Даночните оддели на околинските народни одбори водат одделни сумарни сметки на задолжуењата и оддолжуењата на секој местен народен одбор на својата територија, а покрај тоа една општа сумарна сметка на сите месни народни одбори на територијата на околинјата.

Месните народни одбори на кои што е пренесено индивидуалното книжење на данокот водат сумарни сметки на задолжуењата и оддолжуењата на даночните обвезници на својата територија. Во тој случај, се што е во овој правилник кажано за окружниот народен одбор во поглед на сумарно книжење важи и за околински народен одбор, односно се што е кажано за околинскиот народен одбор во поглед на индивидуалното книжење важи и за дотичниот местен народен одбор.

Даночните оддели на околинските народни одбори односно месните народни одбори на кои е пренесено индивидуалното книжење водат индивидуални сметки на задолжуењата и оддолжуењата на секој даночен обвезник односно уплатуачот на данокот.

Член 4

Одделењата на данокот на министерствата на финансите на народните републики, Финансиското одделење на Главниот извршни одбор на Автономната покраина Војводина и Финансиското одделење на Обласниот извршни одбор на Автономната косовско-метохиска област водат сумарни статистички подаци по окрузи и околии.

Министерството на финансите ФНРЈ присобира и води статистички подаци за разрезот и наплатата на данокот, казните, каматите и трошките за извршување наплатата, како и други подаци кои ќе му се доставуваат во одредени срокови преку министерствата на финансите на народните републики, а по потреба и непосредно од страна на околинските и окружните народни одбори.

Член 5

Општа и одделна сумарна сметка се води по следниот образец:

(в. го образецот на стр. 843)

Во рубриците 1—4 се бележат подаци за книжење кај даночниот оддел на околинскиот народен одбор на одделни сумарни сметки на месните народни одбори и на општа сумарна сметка на околинјата, а во рубриците 5—8 се бележат подаци за книжење кај финансиското одделење на окружниот народен одбор на одделни сумарни сметки на околините и на општата сумарна сметка на округот. Кај даночниот оддел на околинскиот народен одбор останува празна рубриката 6, а кај финансиското одделење на окружниот народен одбор рубриката 1.

Во рубриката 9 се бележат: „редовно задолжуење за 194 . . . г.“ повраќање во месецот 194 . . . г.“ по дневникот од бр . . до бр . . , „отпис во месецот 194 . . г.“.

Во рубриката 10, 12, 14 итн. се книжат сумите на редовно задолжуење, на приписот и повраќањето. а во рубриците 11, 13, 15 итн. се книжат сумите на наплата и отписи. Повраќањето се книжи со црвено мастило.

После рубриците 20—21 треба да се основаат по две рубрики (една за „задолжуење“ и една за „оддолжуење“) со следниот ред: данок на наследство; данок на подароци; три чифта на празни рубрики; по тоа по една рубрика (за „задолжуење-оддолжуење“) за даноци и дажбини кои не се разрежуат, туку кај кои наплатата се смета уедно и задолжуење; данок на доходок од I група, и тоа: данок на приходи од односот на службата; данок на хонорари, награди и слично вон односот на службата; данок на приходи од улози на штедна кај кредитните установи; данок на приходи од хартии од вредности и удели; данок на приходи од продавање лозови на Државната класна лотарија и други одобрени лотарии; данок на згодици по други лотарии (освен Државната класна лотарија) и по други хартии од вредност; данок на згодици во готово по обложуење на трки, спортски и други приредби и на томбола; данок на приходи на лица од точ. е) чл. 9 Законот; данок на приходи на лица од точ. ж) чл. 9 Законот; данок на доходок од III група; местен данок на данок на доходок од I и III група; данок на промет во други случаи (лиферација и сл.); данок на наследства од осигурителни друштва; три празни рубрики; казна која што и припаѓа на Владата ФНРЈ; казна која што и припаѓа на владата на народната република; камати што и припаѓаат на Владата ФНРЈ; камати што и припаѓаат на владата на народната република; камати на местен данок; трошкови за присилна наплата и три празни рубрики.

Во претпоследната рубрика се книжи собирот на задолжуења и собирот на оддолжуења на сите облици на данок и дажбини, прокнижени под дотичниот реден број.

Во последната рубрика се бележат евентуалните забелешки кои се однесуваат на извршеното книжење.

На почетокот на сумарната сметка на секоја даночна година се книжат заостаците и преплатата од миналата година.

Член 6

Сите сумарни книжења се вршат прво кај даночниот оддел на околинскиот народен одбор по одделни сумарни сметки на дотичните месни одбори, а потоа на крајот на месецот се пренесуваат собирите од одделните сумарни сметки на месните народни одбори во општата сумарна сметка на околинјата. Дури тогај кога е извршено сумарното книжење по одделна сумарна сметка кај даночниот оддел на околинскиот народен одбор се доставуваат книжните документи на финансиското одделење на окружниот народен одбор кое што ќе изврши согласно книжење прво по одделна сумарна сметка на дотичната околинја за истиот месец во кој е извршено книжењето кај даночниот оддел а потоа на крајот на месецот ќе ги пренесе собирите од одделните сумарни сметки на поедините околии во општа сумарна сметка на округот. Исто така, после извршеното книжење кај даночниот оддел ќе се достават книжните документи на месниот народен одбор на кој е пренесено индивидуалното книжење да овој изврши книжење по својата сумарна сметка.

Исклучително, кога финансиското одделење на окружниот народен одбор составува книжни доку-

менти, прво ќе се изврши книжење по сумарните сметки кои што се водат во финансиското одделение, а потоа книжните документи ќе се доставуваат на даночниот оддел заради согласност на книжењата по претходниот став.

Сите книжни документи се составуваат и се доставуваат во два примерка, од кои што едниот се враќа на органот на оној народен одбор кај кој најпрво е извршено книжењето за да би се евентуелните грешки исправиле и за да би се во дотичната сумарна сметка кај него забележил редниот број и бројот на деловодниот протокол на органот на оној народен одбор кај кој книжењето подоцна е извршено, па на тој начин да се обезбеди контролата за потполна согласност на книжењето.

Член 7

Како документи за книжење на задолжуења на сумарните сметки служат:

1) сумарни изводи од распоредот за разрез на поедините непосредни даноци и други дажбини (данок на промет на паучалистите, на местен данок и слично);

2) сумарни изводи од распоредот за разрез на данокот на промет по книгата на промет;

3) месечни прегледи на разрезот на данокот на наследство и подароци;

4) месечни прегледи на разрезот на данокот на доходок од IV група на правните лица;

5) месечни прегледи на приписот на данокот по поедини облици; и

6) месечни прегледи на казните кои се одмерени со одделни одлуки од страна на Финансиските органи на државната управа и народните судови.

Месечните прегледи на приписите се составуваат:

1) кога ќе се разреже данокот на наследства и подароци;

2) кога ќе се изврши разрезот на данокот на правните лица;

3) кога во жалбената или цензурната постапка ќе се изврши разрез на данокот во поголем износ од прокнижениот;

4) кога со одделна одлука на Финансискиот орган на државната управа ќе се одмери казна ради неуредноста по законот;

5) кога со одлука на народниот суд ќе се одмери казна заради даночна утаја; и

6) кога што се мењава векје разрезаниот и прокнижениот данок на поголем износ.

Член 8

Како документи за книжење на оддолжуења на сумарните сметки служат:

1) изводите од дневникот на наплатата на данокот по поедини облици (дажбини); и

2) месечните прегледи на отписите.

Месечните прегледи на отписите се составуваат:

1) кога во жалбената или цензурната постапка ќе се изврши разрез на данокот во помал износ од прокнижениот; и

2) кога што се мењава разрезаниот и прокнижениот данок на помал износ.

Член 9

Месечните прегледи на приписи и отписи можат да се составуваат заедно по овој образец:

Месечен преглед на приписите и отписите
Даночен образец бр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ит.н.	Забелешка											
											Книжено на индивидуалната сметка во даночната гл. книга	на мес-ниот ден од ката бр.										
Ред. бр.	Број на решењето	Година на која се однесува	Презиме и име на даночниот обвезник	Занимавање	Домицил (место на живеење)	Данок на доходок на II група	Данок на доходок на III група	Данок на доходок на IV група	Ит.н. за сите даноци и дажбини кои што се разрежуваат и кај кои настануваат промени во разрезот	Ит.н.	Задолжуење	Оддолжуење										

После рубриката 9—10 треба да се основат по две рубрики (една за „задолжуење“ и една за „оддолжуење“) по ред како се предвидени во образецот на сумарната сметка со чл. 5 на овој правилник, оставајќи неколку празни рубрики за казни и евентуални промени на даноците кои не се разрежуваат.

Месечните прегледи на приписи и отписи се составуат само еднаш месечно, и тоа одделно за секој месец. На последниот ден во месецот прегледот се заклучуе и се врши книжење на одделна сумарна сметка и најдалеку до 2 на следниот месец се доставуе на друг орган и овој да изврши книжење за истиот месец. Ако за некој месец не било никакво книжење, треба другиот орган да се извести за тоа како би можел да пристапи на книжењето на својата општа сумарна сметка.

По истекот на секое тромесечје даночните оддели ќе сочинат во два примерка извоз од својата општа сумарна сметка, назначуејќи ги само собираите до крајот на тоа тромесечје на прокнижените даноци и другите дажбини и ќе ги достави изводите на финансиското одделение на окружниот одбор кој што ќе изврши срамнуење со одделната сумарна сметка на дотичната околија. Ако сметките се согласни, ќе се врати еден примерок на изводот на даночниот оддел. Ако пак сметките не се слагаат, ќе се сочини извод по месеците за тоа тромесечје, ќе се достави на даночниот оддел да се установа грешката и сметките да се доведат во согласна состојба.

Член 10

Месечните прегледи на приписи и отписи се составуат по месните народни одбори на местото на задолжуење и оддолжуење на даночниот обвезник.

На еден лист може да се состави преглед и за повеќе месни народни одбори, но мораат одделно да се покажат собираите на сумите за секој месен народен одбор да би се олеснило книжењето по сумарните сметки на месните народни одбори кај околинскиот народен одбор.

За данок на наследства и подароци месечните прегледи се составуат заедно за цела околија.

Со книжните документи (изводи од распоредот, дневникот, месечните прегледи на приписи и отписи) не се прилагаат никакви документи. На сите документи кои што се уведени во месечниот преглед мора да се назначи годината, месецот и редниот број на дотичниот список во којшто документот е уведен, после тоа документот се оставуе во архива (катастарски лист) или се доставуе на надлежниот народен одбор за неговата архива (катастарски лист).

Актите за разрезот данокот на наследства и подароци ќе се доставуат на цензура поединечно кога претходно ќе се прокнижат во месечниот преглед. После цензурата ќе се враќаат на даночниот оддел такугјере поединечно. Даночниот оддел цензурисаните предмети ќе ги внесуе во месечниот преглед кога во цензурната постапка кај министерството е извршен разрезот на данокот во поголем или помал износ од прокнижениот, покажуејќи ја во прегледот само разликата на данокот која што има да се припише или отпише.

Член 11

Повраќањето на терет на текуќите приходи не се внесуе во месечниот преглед, туку се книжи во даночниот дневник, а од дневникот на сумарната и индивидуалната сметка. Другите повраќања ќе се внесуат во месечните прегледи на приписите.

Член 12

Решењата на височината на аконтацијата на данокот по ст. 2 чл. 47 на Законот не се внесуат во месечниот преглед на приписите ниту се книжат на сумарната и индивидуалната сметка. Овие решења се внесуат во одделен распоред, од кого одредените суми, на аконтацијата ќе се забележат на односните индивидуални сметки. Финансиско одделение на окружниот народен одбор такугјере ќе води распоред на одредените аконтации на данокот по IV група, а

даночниот оддел и овие решења ќе ги уведуе во својот распоред и од него ќе ги бележи на индивидуалните сметки.

Книжењето на овие аконтации на индивидуалните сметки не се врши во рубриците за задолжуење, туку се врши само забелешка во рубриката „опис“ или во „забелешка“ заради евиденција за наплата. Кога ќе биде извршен дефинитивниот разрез на данокот ќе се изврши неговото книжење во потполност и на тој начин ќе се избегне вршењето на припис и отпис на разликата на данокот меѓу привремената аконтација и дефинитивниот разрез.

Член 13

Книжењата на индивидуалните сметки се вршат само на основа на распоредот, месечните прегледи и дневникот. Никаков друг документ за разрез, припис, повраќање, наплата и отпис не може да се книжи непосредно на индивидуалната сметка пред неговото книжење во распоредот, месечниот преглед или дневникот. Индивидуалното книжење, може да се врши пред сумарното книжење, но тоа мора да се преконтролира после сумарното книжење.

Секој документ на книжење на основа кого се врши книжењето на сумарните сметки мора да биде снабден со клаузула за задолжуење односно оддолжуење на сумарната сметка кај окружниот и кај околинскиот народен одбор.

Индивидуални сметки

Член 14

Индивидуалното книжење се врши на индивидуалните сметки на даночните обвезници односно на уплатуачите на данокот.

Индивидуални сметки се:

- 1) индивидуална сметка на секој даночен обвезник од II, III и IV група;
- 2) индивидуална сметка на секој даночен обвезник на данок на наследства и подароци;
- 3) индивидуална сметка на секој даночен обвезник на данокот на промет;
- 4) индивидуална сметка на секој уплатуач на данокот од I група;
- 5) индивидуална сметка на секој обвезник на месниот данок;
- 6) индивидуална сметка на секој обвезник на други дажбини кои што се разрежуат или наплатуат спрема даноците.

Евиденцијата на повеќе даноци (дажбини) може да се води во една сума на индивидуалната сметка, доколку е тоа предвидено со овој правилник (непосреден и месен данок од II и IV група и данок на промет на паушалистите заедно, а каматата на овој данок пак заедно).

Член 15

На сите документи на основа на кои што се врши книжење на индивидуални сметки мора да се назначи на која индивидуална сметка е извршено книжењето, а на самата индивидуална сметка мора да се назначи документот (реден број на распоредот, на месечниот преглед и сл.) на основа на кој книжењето е извршено.

Член 16

Индивидуалните сметки на даночните обвезници на данок на наследства и подароци се водат за целата околија во една поврзана даночна главна книга, која се води одделно за секоја година, а инди-

видуалните сметки на даночните обвезници односно плаќачите на данок на доходок и на данокот на промет се водат во даночната главна книга по облик на картотека.

Обрасците на даночните главни книги ги пропишува Министерството на финансите ФНРЈ.

Даночните главни книги се водат по месните народни одбори.

Картотека се води одделно:

- за даночните обвезници од II група;
- за даночните обвезници од IV група; и
- за уплатуачите на данок по I група.

Во помали места може заедно да се води картотека за II и IV група.

За даночните обвезници од III група се води евиденција во смисла на точ. 4 чл. 20 Правилникот за извршување Законот за непосредните даноци.

Еден картон служи дури не се искористи потполно, кога се сменува со нов под ист број на сметката. Во нови картони се пренесуваат сметковните состојби (собиорот на задолжуењето и собиорот на оддолжуењето во дотичната година) од искористените картони, потоа искористените картони се оставаат во одделна фасцикула, каде имаат строго да се чуваат.

Член 17

При основањето и водењето картотеката треба да се придржуваат следните правила:

После испишувањето на картоните истите имаат да се средат по месните народни одбори (населба), потоа по групите на данокот на доходок (I, II и IV). Во секоја од овие групи картоните во помалите места имаат да се средат спрема презимето и името (званичен назив) на даночниот обвезник односно на уплатуачот на данокот, и тоа строго по азбуката односно по абecedата. Во поголеми места може картоните да се средат по улиците и куќните броеви (што подоцна знатно ќе ја олесни работата околу присилното наплатање на данокот). После тоа ќе се изврши нумерисање на картоните одделно по месни народни одбори (населба), така што во секоја оваа група ќе се врши нумерисање на картоните започнувајќи со редниот број на сметката I па натаму.

Секој картон, кога ќе биде основан, има да се внесе во одделен регистар на основните картони по редните броеви на сметките. Овој регистар ќе се води одделно за секоја група на картотеката. Регистарот мора да ги содржи следните подаци: реден број на сметката, контролен број на картонот, презиме и име (назив) на даночниот обвезник (уплатуачот на данокот) и забелешка. Во забелешката ќе се бележи: „картонот уништен“, „картонот потрајал“, „картонот пренесен во картотеката од IV група“ и слично. Овој регистар ќе служи за реконструкција (обновување) на картонот доколку ќе биде истиот на некој начин изгубен или уништен (оти лесно ќе се установи за кој обвезник-уплатуач недостига картон во картотеката).

За нови даночни обвезници односно уплатуачи на данок ќе се основа картон под наредниот реден број на сметката во дотичната група, а самиот картон ќе се уложи во картотеката на соодветното место по азбуката (абедата) по презимето и името (називот) на даночниот обвезник (уплатуачот) или по редниот број на сметката, што зависи од изборниот начин на средување и држање картотеката.

Освен регистарот на основните картони, за поголеми места (месни народни одбори, населба) се водат одделни регистри (индекси) за сите овие групи на картотеката, а за помали места може да се води еден регистар (индекс) за сите четири групи. Регистарот (индексот) се води по азбуката (абедата), презимето и името (званичниот назив) на даночниот обвезник (уплатуачот на данокот).

Барем на половина годината ќе се врши проверување да ли се сите картони во картотеката.

Член 18

За да би се обезбедила контролата над ракуењето со картоните ќе се поставува на следниот начин:

Приемот на картоните од страна на даночниот оддел има да се изврши комисиски. Со нив се задолжува раководителот (економот) на ист начин на кој што се задолжува со плативите даночни обрасци. Сите примени картони има да се нумерисаат со контролен број од I па натаму. Картоните ќе се издаваат на раководителот на картотеката само по писмено трбување. Секој картон кој што ќе му биде предаден на раководителот на картотеката мора претходно да биде парафиран од страна на старешината на даночниот оддел и снабден со печатот на благајната, кој што ќе се ставува со контролниот број на картонот. Никаков друг картон не смеа да се навоѓа во картотеката. Контролниот број на последниот основан картон мора да му одговара на собиорот на редните броеви на последните основани картони по поедини групи и евентуално по уништените картони кои што мораат во текот на годината да се држат во одделна фасцикула и на крајот на годината комисиски да се уништат а нивниот број (количината) да се упише на еден лист на регистарот од основните картони.

Еден даночен обвезник може да има само еден картон од II или IV група, а уплатуач на данокот по I група може да има само еден картон по оваа група. Заради тоа при испишувањето на картонот мора строго да се води сметка да не биде основан картон на лицето за кое што веќе има соодветен картон во картотеката. Секој нов картон мора да биде парафиран од лицето кое што го основало.

Член 19

Секое задолжување (редовно, припис или повраќање) мора да биде внесено во даночниот распоред односно во месечниот преглед на приписите пред книжењето во даночната главна книга (на картонот). Даночниот распоред се води одделно за секој месен народен одбор (населба).

Разрез на данок по даночните распореди се книжи на сумарната сметка и на индивидуалните сметки во онаа даночна година во која што распоредот на данокот е составен (во која што разрезот на данокот е извршен). Приписи и отписи се книжат така гјере во годината во која што се донесени.

Повраќањето на данокот се врши само на основа на решење на надлежниот орган и се книжи на сумарната и на индивидуалната сметка со црвено мастило на страната на задолжување. Ако повраќањето се врши на терет на текуќите приходи со книжење преку дневникот за наплатање данокот (дажбина), на сумарната сметка ќе се книжи одделно вкупната сума на наплата, а одделно сумата на повраќањето. Нема да се книжи само разликата меѓу наплата и повраќањето.

Секоја уплата пред книжењето во даночната главна книга (на картонот) се внесе во даночниот дневник. Даночен девик се води за секој месец арден одбор одделно за време од 1 јануари до 31 декември на секоја година, по редни броеви од I па натаму. Платените суми се книжат од даночниот дневник во даночната главна книга за годината во која што се уплатите извршени, назначувајќи го во дневникот бројот на сметката на даночниот обвезник во даночната главна книга на кој што се уплатените суми прокнижени, а во даночната главна книга — редниот број на дневникот под кој што е уплатата извршена. Сите платени суми мораат од даночниот дневник да се прокнижат во даночната главна книга најдалеку следниот работен ден и потоа уште еднаш да се проконтролираат да ли е книжењето извршено исправно.

Даночниот дневник секојдневно мора да се собира и да се потпише од страна на ликвидаторот, благајниот и старешината на даночниот оддел.

Освен даночни дневници по месните народни одбори, даночниот оддел води еден сумарен дневник за целата своја територија. Во сумарниот дневник се пренесуат дневните собири од одделните дневници, со назначувањето на месниот народен одбор и со почетниот и последниот реден број на одделниот дневник за тој ден.

Сумарниот дневник такагјере секојдневно се заклучува и потпишува од страна на ликвидаторот, благајникот и старешијата на даночниот оддел. Неговите собири се пренесуваат во депозитниот дневник.

Книжење данокот на промет по книгата на промет.

Член 20

Општиот и вкупниот данок на промет и данок на луксуз, потоа каматите и казните на даночните обвезници кои што се должни да водат книга на промет односно работни книги се книжат на индивидуалните сметки во одделната даночна главна книга, а на сумарната сметка во одделни рубрики. Книжењето се врши за годината во која што се врши разрезот (во која што се составува распоредот).

На картоните за данок на доходок мора видно да се истакне оти постои и обвеза за плаќање данок на промет по книгата за промет, назначувајќи на личниот картон: „Промет по книгата“.

Книжење на месните даноци и даноците на промет на паушалистите

Член 21

Месниот данок на доходок од I и III група се книжи одвоено од данокот на доходок и на индивидуалните и на сумарните сметки.

Месниот данок на доходок од II и IV група и данокот на промет на паушалистите се разрежува по даночните распореди и по други книжни документи одвоено од непосредниот данок, па и книжењето на сумарните сметки се врши одвоено. Книжењето, пак, на индивидуалните сметки на сите овие даноци се врши заедно, во една сума (собира).

За да би можело на сумарната сметка да се изврши одделно книжење на овие облици, мора наплатената сума по даночниот дневник да се подели на непосреден данок, месен данок и данок на промет на паушалистите. Делбата се врши во текот на целата година до новиот разрез на данокот спрема клучот кој што има да се установи спрема разрезот на данокот за претходната година по сумарната сметка за целата околина (не по одделни сумарни сметки на месните народни одбори). Делбата се врши по следните примери:

I. — По сумарната сметка за целата околина покажана е следната состојба:

а) непосреден данок од IV група и данок на промет на паушалистите:

1) долг од 1944 година (по сумарната сметка за 1946 година) 1,250.000

2) задолжување за 1945 година по новиот закон (по сумарната сметка за 1946 година) — 6,320.000 7,570.000

б) месен данок (самоуправни прирез):

1) долг од 1944 година (по сумарната сметка за 1946 година) 520.000

2) задолжување за 1945 година по новиот закон (по сумарната сметка за 1946 година) — — 5,056.000 5,576.000

Сосема: 13,146.000

Во вкупната сума од 13,146.00 динари содржано е 7,570.000 динари државен данок и 5,576.000 динари месен данок. Односот на едниот и другиот данок

спрема вкупниот собир се изнавогја со сметка на просто тројно правило:

Во собирот 13,146.000 динари е содржано 5,576.000 динари месен данок, во собирот од 100 динари содржано е % месен данок,
значи: $13,146.000 : 5,576.000 = 100 : \%$,

од ова: $\% = \frac{100 \times 5,576.000}{13,146.000}$

понатаму: $\% = 557,600.000 : 13,146.000$

или скратено: $\% 557,600.000 : 13,146.000 = 42,4159\%$

52584
31760
26292
54680
52584
20960
13146
78140
65730
124100

Резултатот од 42,4159% заокружен на два децимала изнесува 42,42%.

Во 100 динари на непосреден и месен данок е содржано 42,42 динари на месен данок, што значи да во истите 100 динари е содржана разликата од 57,58 динари на непосредниот данок (100 помалку 42,42=57,58).

Најдените проценти можат да се проверат со нова сметка на односот на непосредниот данок од 7,570.00 динари спрема собирот од 13,146.000 динари:

$13,146.000 : 7,570.000 = 100 : \%$

$\% = 757.000 : 13,146 = 57,58\%$

Ако во текот на еден месец на 1946 година после разрезот на данокот за 1945 година е наплатена на име непосреден и месен данок по II или IV група 1,568.000 динари тогаш значи оти во оваа сума е содржано 57,58% непосреден данок, т.е. 902.854 динари и 42,42% месен данок, т.е. 665.146 динари.

По овие проценти ќе се врши делбата понатаму во текот на 1946 и во текот на 1947 година до разрезот на данокот за 1946 година кога ќе се установи нов клуч.

Во овој пример данокот на промет на паушалистите не е одделно издвоен, оти тој, како и непосредниот данок, до крајот на 1945 година, во целост им припаднал на народните републики.

II. — По сумарната сметка за цела околина е покажана следната состојба:

а) непосреден данок од IV група:

1) долг од 1945 година (со данок на промет на паушалистите, по сумарната сметка за 1946 година) — — — — — 450.000

2) задолжување за 1946 година по сумарната сметка за 1947 година — — — — — 1,750.000 2,200.000

б) месен данок од IV група:

1) долг од 1945 година (по сумарната сметка за 1946 година) 200.000

2) задолжување за 1946 година (по сумарната сметка за 1947 година) — — — — — 800.000 1,000.000

в) данок на промет на паушалисти:

1) долг од 1945 година (по сумарната сметка за 1946 година) — — — — —

2) задолжување за 1946 година (по сумарната сметка за 1947 година) — — — — — 800.000 800.000

Сосема: 8,800.000

Долгот од 1945 година се добива кога од разрезот на данокот за 1945 година кој што е прокнижен на сумарната сметка за 1946 година, се одбива износот на покажаната преплата на ден 31 декември 1945 година. По истото правило се навогја и долгот од следните години.

Во вкупната сума од 3,800.000 динари е содржано 2,200.000 динари државен данок, 1,000.000 динари местен данок и 600.000 динари данок на промет на паушалисти. Односот на овие даноци спрема вкупниот собир се изнавогја такагјере по просто тројно правило, на пример:

1) Во собирот од 3,800.000 динари е содржано 2,200.000 динари државен данок,

а во собирот од 100 динари содржано е % државен данок;

значи: $3,800.000 : 2,200.000 = 100 : \%$,

од ова: $\% = \frac{100 \times 2,200.000}{3,800.000} = 220,000.000 : 3,800.000$

или скратено (за 5 нули) $2,200 : 38 = 57,894\%$

190
300
266
340
304
360
342
180
152
28

Резултат од 57.894% заокружен на два децимала изнесуе 57,89%.

2) Во собирот од 3,800.000 динари содржано е 1,000.000 динари местен данок;

а во собирот од 100 динари содржано е % динари местен данок;

значи: $3,800.000 : 1,000.000 = 100 : \%$,

од ова: $\% = \frac{100 \times 1,000.000}{3,800.000} = 100,000.000 : 3,800.000$

или скратено: $\% = 1,000 : 38 = 26,3157\%$

76
240
228
120
114
60
38
220
190
300
266
34

Резултатот од 26,3157% заокружен на два децимала изнесуе 26,32%.

3) Од предните два случаја се гледа оти процентот на државниот данок 57,89% а месниот данок 26,32% или вкупно 84,21% што значи да процентот на данокот на промет на паушалистите изнесуе 15,79% (т. е. 100 помалу 84,21). Но заради контрола треба да се пресмета по истото правило:

Во собирот од 3,800.000 динари содржано е 600.000 динари данок на промет.

а во собирот од 100 динари содржано е % динари данок на промет,

значи: $3,800.000 : 600.000 = 100 : \%$,

од ова: $\% = \frac{100 \times 600.000}{3,800.000} = 60,000.000 : 3,800.000$

или скратено: $\% = 600 : 38 = 15,789\%$

38
220
190
300
266
340
304
360
342
18

И овде резултатот од 15,789% заокружен на два децимала изнесуе 15,78%, што значи оти процентите во сите три случаи точно се пресметани.

Во овој пример, во 100 динари на непосреден и местен данок и данок на промет на паушалисти содржано е: непосреден данок 57,89, местен данок 26,32 и 15,79 динари данок на промет на паушалистите.

Спрема тоа, ако во текот на еден месец на 1947 година е наплатено на име на овие даноци 400.000 динари значи оти во оваа сума е содржано непосреден данок 57,89% или 231.560 динари, местен данок 26,32% или 105.280 динари и данок на промет на паушалистите 15,79% или 63.160 динари.

По овие проценти ќе се врши делбата во текот на 1947 година до разрезот за 1946 година, после што ќе се пресметаат новите проценти за следната година по овој пример, земајќи го во оглед и долгот (заостатокот) на данокот на промет на паушалистите од 1946 година.

III. — По истите проценти по кои што се врши делбата на данок се делат и наплатените камати.

IV. — И други дажбини кои што се разрежуат спрема даноците можат да се книжат на индивидуалните сметки со непосредните даноци, а нивните камати со каматите на непосредниот данок. Заради книжење на сумарната сметка делбата ќе се врши по предните примери.

V. — Со делбата по предните примери во текот на една година се врши корекција (поправка), доколку во текот на претходната година било повеќе или помалку доделено од поедините даноци, па не треба таа корекција да се врши на друг начин.

Делбата не мора да се врши секој ден при заклучокот на даночните дневници, туку може да се врши само во срокови кога се врши предавачката на наплатените суми на оној кому му припаѓаат. Во тој случај треба во даночниот дневник да се изврши рекапитулација на собирите од последната делба до тој дел, а неподслените книжења во депозитниот дневник се вршат само заради евиденција, оти дефинитивното книжење се врши дури после распределбата.

Даночни книшки и потврди за платениот данок

Член 22

Наплатениот данок по I група на приходите од односот на службата од работниците и намештениците, кои спрема Правилникот за извршување Законот за непосредните даноци се обврзани да имаат даночна книшка, се должни работодавачите да го потврдат во нивната даночна книшка. На другите даночни обврзани од I група, сем на службениците на државните надлештва и установи и сем на физичките лица кои што се сопственици на улози на штеѓа

кај кредитните установи, им се издава потврда од страна на лицата и установите кои што вршат обу-става на данокот при исплатата или одобруењето на приходот.

Како доказ на платениот данок по фиксниот став служи потврдата на даночниот оддел за наплата на овој данок.

На даночните обвезници од II и IV група им се потврдуе приемот на платениот данок во даночната книшка. Ако е данокот платен кај месниот народен одбор на кој што не е пренесено индивидуалното книжење, на даночниот обвезник му се издава потврда. Но и така платениот данок даночниот оддел ќе го внесе од даночниот дневник во даночната книшка кога даночниот обвезник ќе му ја покаже односната потврда.

Во даночната книшка се внесуе заостатокот од претходната година, задолжуењето, приписите и повраќањата во текот на годината, потоа преплатата од претходната година, уплатите и отписите во текот на годината. Таа мора да ги содржи сите книжења кои ги содржуе односната сметка на даночната главна книга (картон).

За платениот данок на наследства и подароци на обвезникот му се издава потврда.

Во даночните книшки и другите потврди за наплата на данокот се потврдуе и наплатата на казна, камата, трошкови за присилна наплата и останатите давачки кои што се книжат на истата сметка на даночна главна книга.

На работодавачите и на другите лица, кои обуставуат данок при исплатата или одобруењето на приходот, како доказ за предавачка данокот на државната благајна служи потврдата за уплата на данокот преку чек.

Потврдата ја испишуе и потпишуе ликвидаторот, кој што по правило го води даночниот дневник и ја предава непосредно на благајникот кој што приемот на парите го потврдуе со печат и со својот потпис.

Член 23

Во секој даночен оддел мора да биде на видно место истакнато кој е службеник ликвидатор, а кој е овластен за прием на парите. На таа објава мора да биде нивниот своерачен потпис и клаузула да само нивните потписи на издадените потврди за платениот данок имаат важност и одговорност за државната благајна.

Даночна годишна сметка

Член 24

Даночниот оддел составуе даночна годишна сметка одделно за секој местен народен одбор. Ако на месниот народен одбор е пренесено индивидуалното книжење на данокот, тогаш месниот народен одбор составуе даночна годишна сметка. Даночниот оддел составуе општа даночна годишна сметка (рекапитулација) за целата околина.

Пред заклучокот на книгата на крајот на годината и пристапуењето на составуање даночната годишна сметка мора уште еднаш да се проконтролира да ли се сите книжења на индивидуалните сметки (задолжуења, приписи и повраќања — уплати и отписи) правилно извршени.

Кога пренесениот заостаток (долг) од минатата година ќе се собере со извршеното редовно задолжуење и со приписите по индивидуалната сметка на секој даночен обвезник ќе се добие сума на вкупното бруто задолжуење. Кога пренесената преплата од минатата година ќе се собере со извршените уплати и отписи по индивидуалната сметка на секој даночен обвезник ќе се добие сума на вкупното задолжуење. Ако е сумата на задолжуењето поголема од сумата на одолжуењето, разликата се покажуе како заостаток (долг) на крајот на годината; а ако е сумата на одолжуењето поголема од сумата на задолжуењето, разликата се покажуе како преплата на крајот

на годината. Разликата се запишуе под помалата сума, така да собрана со неа дава сума еднаква со поголемата сума во другата рубрика. После тоа преносот на разликата се врши во рубриката супротна од онаа во која што при заклучокот е запишана. На пример, ако е вкупното задолжуење 2750 динари, вкупното одолжуење 2240 динари, разликата од 510 динари, која претставуе заостаток, ќе се запише под сумата од 2240 динари, така да собрана со неа изнесуе 2750 динари, а потоа овој заостаток ќе се пренесе во наредната година во рубриката за задолжуење. Или ако е вкупното задолжуење 1380 динари, а вкупното одолжуење 1560 динари, тогаш разликата од 180 динари која претставуе преплата ќе се запише под сумата од 1380 динари, така да собрана со неа изнесуе 1560 динари и по тоа ќе се пренесе во следната година како преплата во рубриката за одолжуење.

Даночната годишна сметка ги содржи сите подаци од сумарната сметка. Од неа мора одделно да се види вкупната сума на задолжуењето и вкупната сума на одолжуењето.

Во задолжуењето се покажуе:

а) редовно задолжуење од даночните распореди;

- б) приписи; и
- в) повраќања.

Во одолжуењето се покажуе:

- а) наплата по даночните дневници; и
- б) отписи.

Сем тоа, од даночната сметка мора да се види и разликата меѓу вкупната сума на задолжуењето и видуален список по редните броеви на сметките на должуењето е поголема од сумата на одолжуењето, разликата се покажуе како заостаток, а кога е сумата на одолжуењето поголема од сумата на задолжуењето, разликата се покажуе како преплата на крајот на даночната година.

На даночната годишна сметка се прилага индивидуален список по редните броеви на сметките на даночната главна книга (картонот) — без имињата на даночните обвезници — по кои на крајот на годината е покажан заостатокот или преплатата. Овој список содржи: реден број на сметките, износ на заостатокот, износ на преплатата.

Разликата меѓу вкупната сума на заостатокот и вкупната сума на преплатата мора да се слага со разликата која што е сумарно прикажана по годишната даночна сметка односно по сумарната сметка.

При составуењето на индивидуалните изводи од картоните заради составуење даночна годишна сметка картоните имаат претходно да се средат по броевите на сметките, доколку картотеката се води по азбука (абецеда). На тој начин се врши и контрола да ли се сите картони во картотеката. Во картотеката не се навогјаат само оние картони кои се оставени во одделна фасцикула, и кои на крајот на годината се уништени спрема чл. 15 на овој правилник. Ниеден друг картон не смее да недостануе во картотеката.

Даночната годишна сметка се доставуе на финансиското одделение на окружниот народен одбор за преглед и одобруење. На сметката мора да се назначи: месниот и околинскиот народен одбор, даночна година на која сметката се однесуе, презиме, име, звање и местото за живеење на одговорните сметкопологачи (старешините на даночниот оддел односно на претседателот на месниот народен одбор, на благајникот и ликвидаторот) од дотичната даночна година, како и прописите на службениците кои што учествуеле во составуење на даночната годишна сметка.

Финансиското одделение на окружниот народен одбор врши преглед на даночната годишна сметка од формална и од материална страна. Прегледот се врши со упоредуење сумарните износи на даночните

годишни сметки со износите по сумарната сметка кај окружниот народен одбор и со проверавање точноста на собирајте.

Кога со прегледот ќе се утврди оти даночната годишна сметка е исправна, ќе се издаде разрешница на одговорните сметкопологачи. Ако пак се установат неправилности од сметковна природа, истите имаат претходно да се исправат. Но ако се неправилностите од материјална природа така да е во прашање злоупотреба, ќе се побара да се стават одговорните лица под кривична одговорност. Пред тоа ќе се превзема и индивидуален преглед на потврдите за наплата данокот (по даночните книшки, признајници и сл.) и преслушување на даночните обвезници. Ако не се установи злоупотреба, а по сметката се покаже мажок чие порекло не може да се установи, истиот има да се стави на терет на одговорните сметкопологачи во еднакви износи кој што мораат да го платат солидарно.

Член 25

На крајот на даночната годишна сметка треба да се назначи колку изнесуваат разрезот на данокот (и давачките) за претходната година спрема која е вршена наплатата во текујќата година. На основа на овие податоци се цени каков успех е постигнат во наплатата на данокот (давачките).

Преодни наредби

Член 26

Сите книжења кои се извршени за 1945 година по стариот Закон за непосредните даноци имаат да се сторнираат (повишат) врз основа на истите документи на основа на кои претходните книжења биле извршени. При тоа мора строго да се води сметка да не се изврши сторнирање на книжењата кои што се однесуваат на даночната 1944 година. Меѓутоа, во сегашните даночни главни книги нема достаточна место да се изврши ова сторнирање. Заради тоа истите имаат да се заклучат на следен начин:

Ако е извршен разрезот на данокот за 1944 година и ако е тој разрез прокнижен во даночните главни книги за 1944 година има да се изврши заклучок на даночните главни книги за 1944 година, своједјќи ја состојбата на динари ДФЈ. После заклучокот на даночните главни книги имаат да се состават списоци (по броевите на сметките) на заостаците и преплатите, покажуејќи ги во нив одделно непосредните (сумарните), а одделно месните даноци (самоуправните прирези). Овие списоци ќе служат за даночната годишна сметка за 1944 година, и состојбата која што по нив ќе се покаже мора да одговара на состојбата по сумарната сметка (на околската даночна книга). На тој начин се добива почетната сума на состојба на денот 1 јануари 1945 година која има да се променижи на новата сумарна сметка за 1945 година. Потоа имаат да се направат индивидуални списоци (по презимето и името на даночните обвезници) на сите задолжуења (од распоредот за 1945 година), приписи, повраќања и отписи, кои се извршени во текот на 1945 година а се однесуваат на даночната 1944 година, доколку не постоат одделни книжни документи само за 1944 година, покажуејќи ги во тие списоци одделно непосредните (сумарните) а одделно месните даноци (самоуправните прирези). Овие списоци имаат да се прокнижат по новата сумарна сметка за 1945 година. На тој начин никакви задолжуења за 1945 година по стариот закон нема да бидат прокнижени на новата сумарна сметка, нити отпишани задолжуењата за 1944 година.

Ако е разрезот на данокот за 1944 година книжен во 1945 година, тогаш наместо долгот од 1944 година ќе се книжи задолжуењето за 1944 година мако на новата сумарна сметка така и на новите индивидуални сметки за 1945 година.

Ако даночниот обвезник и понатаму се задолжуе со данок кај дотичниот даночен оддел, т. е. ако е домицилот на даночниот обвезник на територија на тој даночен оддел, ќе му се основе картон на кој што ќе му се пренесе состојбата на сметката на ден 1 јануари 1945 година (односно разрез за данокот за 1944 година), приписите, повраќањата и отписите за 1944 година, и тоа во една сума (собирај) непосредните прирези). Во овој случај и сите уплати што се извршени во текот на 1945 година на име на непосредниот и месниот данок (во отплата долгот од 1944 година или на име аконтација за 1945 година) имаат да се прокнижат на картонот на соодветната сметка за 1945 година. За да книжењето на уплатите не би се вршило поединечно, можат сите уплати за 1945 година да се соберат наедно и во собирот да се прокнижат на новиот картон за 1945 година. За да би се проверила исправноста на собирот на книжењата на уплатените суми, има да се направи список по реден број на сметките. Списокот треба да содржи податоци: реден број на старата сметка за 1945 година, износ на платениот непосреден и месен данок, број на новата сметка за 1945 година на која уплатата е пренесена. Собирот на овој список мора да се слага со собирот на уплатата по даночниот дневник.

Ако даночниот обвезник веќе не се задолжуе кај дотичниот даночен оддел, туку кај некој друг даночен оддел на чија територија му се навогја домицилот, ќе се постапи по одредбите на чл. 72 Правилникот за извршување Законот за непосредните даноци. Спрема тие одредби состојбата на сметката на даночниот обвезник која би се покажала на денот 31 декември 1945 година после извршеното сторнирање на сите книжења, задолжуења, приписи, повраќања и отписи за 1945 година има да се пренесе на сметка на даночниот обвезник во местото на неговото понатамошно задолжуење (домицилот). За тие случаи не мораат да се прават картони, туку состојбата од сегашните даночни главни книги може да се внесе само во одделни списоци во два примерка, чии собири ќе се прокнижат по сумарната сметка, еден примерок ќе се достави преку надлежниот окружен народен одбор заради книжење на сумарната сметка кај него, а потоа на сумарната и на индивидуалните сметки кај надлежниот околски народен одбор. Но ако по ваква индивидуална сметка ќе се покаже да од должниот местен данок (самоуправен прирез) од 1944 година останала извесна сума на долгот на крајот на 1945 година, овој долг нема да се пренесе во местото на домицилот, туку на даночниот обвезник ќе се основе картон на кој што ќе се пренесе состојбата на долгот и ќе се врши наплата кај околскиот народен одбор кај кого тој долг се покаже (точ. 2 чл. 72 Правилникот за извршување на Законот за непосредните даноци).

Кога ќе се изврши разрезот на данокот за 1945 година по новиот закон, книжењето ќе се изврши на картоните за 1946 година. Заради тоа сите суми кои што се платени на име аконтација на данокот за 1945 година по новиот закон ќе се покажат како преплата на денот 31 декември 1945 година. Таква состојба ќе се покаже и во следните години. Со ова е потребно да се запознаат даночните обвезници, оти по нивните даночни книшки ќе се покаже истата состојба, па да не сванат оти таа преплата е за следната година.

За заклучокот на сметката на картонот се употребуваат три водоражни рубрики, од кои првата служи за упишување разликата меѓу помалата и поголемата страна, втората за собирај на задолжуењето и преплатата односно за собирај на оддолжуењето и заостатокот, а третата за пренос на таа разлика во следната година. Ако во текот на годината немало никакво книжење, тогаш еднаш извршените заклучоци важат за сите понатамошни години во кои што нема во книжење.

Завршни одредби**Член 27**

Сите книжења на сумарните и на индивидуалните сметки по даночните распореди, даночните дневници, месните прегледи и други книжни документи мораат да бидат читки и јасни. Забрането е да се вршат исправки со бришење (со радирање) на цифрите и текстот во книгите и книжните документи. Исправките можат да се вршат само со прецртување на погрешните цифри и текст, така да можат да се прочитаат прецртаните цифри и текстот, а новите цифри и текстот се пишуваат над преправените или на следната празна линија.

Член 28

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република“.

публика Југославија“, а ќе се применуе и при книжењето на разрезаниот и на платениот данок за 1945 година како и за книжењето на данокот кој што во 1945 година е наплатен по фиксниот став или преку обустави при исплатата на приходот, доколку за овие два последни случаи не се водени одделни евиденции од кои можат да се земат подаци за даночната годишна сметка за 1945 година по прописите на овој правилник.

V бр. 7120
24 јули 1946 година
Белград

Министер на Финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

493.

Во цел на што појако поврзување техничките факултети со потребите на стопанство и што по-успешно оспособување инжињерските кадри за работа во индустријата и останатите стопански гранки на нашата земја, Комитетот за школа и наука на Владата, ФНРЈ, на основу чл. 2 и 16 Општата уредба за комитетите на Владата, ФНРЈ од 17 април 1946 година, во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ довожуе

П Р А В И Л Н И К**ЗА НАСТАВАТА НА ТЕХНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

За слушателите на техничките факултети се уведуваат следните отсеци на специјализација како номенклатура на звањата спрема завршената специјализација

Ред. бр.	Назив на отсеко	Номенклатура на звањето	Поуска специјализација
1.	Архитектура	инж. на архитектура	—
2.	Градеж	градежни инжињер	а) општ градеж б) сообраќаен градеж в) хидротехнички градеж
3.	Машинство	машински инжињер	а) изградба машини б) авиационо и автомобилско машинство в) саобраќајно машинство
4.	Бродоградба	инжињер на бродоградба	—
5.	Електротехника	инжињер на електротехника	а) електротехника на јака струја б) електротехника на слаба струја
6.	Рударство	рударски инжињер	а) рударска техника б) рударска геологија
7.	Хемиска технологија	инжињер на хемија	спрема основните гранки на хемиската индустрија
8.	Металургија	инжињер на металургија	—
9.	Геодезија и мелиорација	инжињер на геодезија	—

Факултетите можат во согласност со министерствата на просветата на народните републики и Комитетот за школа и наука да ги отвараат наведените отсеци спрема своите можности.

Член 2

Срокот на учењето на техничките факултети трае 5 години. Овој срок ја обвкја производната пракса и дипломската работа.

Член 3

Наставните планови и распоредот на предавањата ги донесуваат министерствата за просвета на народните републики, а ги одобрува Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ.

Член 4

Новите наставни планови важат и за студентите запишани во школска 1945/46 година.

Член 5

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Бр. 3477
23 август 1946 година
Белград

Секретар
на Комитетот за школа и наука,
Иво Фрол, с. р.

Претседател
на Комитетот за школа и наука,
Борис Зихерл, с. р.

494.

Спрема укажаната потреба, а на основа чл. 2 Уредбата за ставање увозот и извозот под надзор на државата и точ. 2 чл. 28 Правилникот за извршување Законот за регулирање платниот промет со иностранство, во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ, донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ПРОИЗВОДИТЕ НА ДВОСОПСТВЕНИЦИТЕ ВО ПОГРАНИЧНИОТ ПРОМЕТ ОД ПОДНЕСУЕЊЕ ОДОБРУЕЊА ЗА УВОЗ ОДНОСНО ИЗВОЗ

Одредбите на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот нема да се применуваат на заграничниот промет на производите добиени на двосопственичките имоти било на нашите или странските државјани.

Спрема тоа, без увозни односно извозни дозволи ќе се врши увозот односно извозот:

а) на производите од поделството и сточарството добиени на сопственичките имоти на нашите државјани што се навогјаат во граница во зоната од 15 км., како и приплодот и останатите производи добиени од стока што се тера на полски работи, на попас или на зимување,

б) на поброените предмети, добиени на сопственичките имоти на странски државјани што се навогјаат на нашата територија во зоната од 15 км. од граница, како и приплодот од стоката која што странските државјани ја тераат на полски работи, на попас или зимување.

III бр. 30635
20 август 1946 година
Белград

Министер на надворешната трговија,
инж. **Никола Петровиќ, с. р.**

495.

Спрема укажаната потреба, а на основа чл. 2 Уредбата за ставање увозот и извозот под надзор на државата и точ. 2 чл. 28 Правилникот за извршување Законот за регулирање платниот промет со иностранство, во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ, донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ДОЗВОЛА НА ИЗВОЗОТ БЕЗ ОДОБРУЕЊЕ ЗА ИЗВОЗ

Извоз без извозни одобрувања се дозволува за:

1) Употребуени текстилни предмети и количини кои што не ги преминуваат потребите на поединци а најмногу до 5 (пет) кг вкупна тежина текстилна

стока која се пракја на студенти што се навогјаат на студии во иностранство. Ова, во врска со Решењето на Министерството за трговија и снабдување ФНРЈ IV бр. 9528 од 19 февруари 1946 година,

2) Животни намирници кои што ги извозат:

а) репатрирци и реемигранти кои одат во Чехословачка, доколку тие како земјосопственици произвеле животни намирници во своето сопствено домаќинство, а на основа потврдата на месниот односно градскиот народен одбор да им се однесат житовни намирници сопствен производ со тоа, да секој член од фамилијата може да изнесе најмногу:

6 (шест) кг маст;

4 (четири) кг сланина;

10 (десет) кг месо и преработуачки од месо;

50 (педесет) кг брашно или жито; и

20 (дваесет) кг животни намирници кои што не потпаѓаат под режим на планска распределба и потрошувачка;

б) репатрирци и реемигранти кои не се произведувачи на животни намирници, со тоа, да секој член од фамилијата може да изнесе најмногу:

3 (три) кг маст или сланина;

3 (три) кг месо или преработуачка од месо;

20 (дваесет) кг брашно; и

20 (дваесет) кг животни намирници кои што не потпаѓаат под режим на планска распределба и потрошувачка. Ова, во врска со Решењето на Министерството за трговија и снабдување ФНРЈ XII бр. 32 270 од 24 април 1946 година.

3) Животни намирници:

а) за студенти и лица што се навогјаат во иностранство а се упатени заради студии или специјализација од надлежните државни органи, и тоа еден пакет месечно, со содржина најмногу:

500 (пет стотини) грама маст или сланина;

500 (пет стотини) грама преработуачки од месо или месо; и

1000 (една илјада) грама преработуачка од брашно;

б) за лица кои што одат во иностранство, а се наши државјани, заради вршење државни работи и кои што со себе носат, и тоа:

за пребивање во земјата 10 (десет) дена:

1500 (иљада и пет стотини) грама сланина или преработуачки од месо; и

3500 (три илјади пет стотини) грама други животни намирници кои што не потпаѓаат под режим на планска распределба и потрошувачка.

За секој ден на подолго пребивање од напред предвиденото уште по (сто) грама сланина;

в) за лица кои одат во иностранство, а се наши државјани, заради свршување приватни работи и ако истите со себе носат, и тоа најмногу:

500 (пет стотини) грама сланина или преработуачки од месо; и

1000 (иљада) грама други животни намирници кои што не потпаѓаат под режим на планска расподелба и потрошувачка. Ова, во врска со Решењето на Министерството за трговија и снабдување ФНРЈ XII бр. 33160 од 26 април 1946 година.

4) Цигари, и тоа:

а) за студенти што патуат во иностранство на студии на лице по 600 (шест стотини) цигари;

б) за студенти, во пакети месечно на лице по 300 (три стотини) цигари;

в) за лица што патуат службено во иностранство кога тоа го потврдуе установа или надлештво кое ги пракја и при тоа го потврди времето на пребивањето во иностранство, по 20 (дваесет) цигари дневно;

г) за лица под в) за евентуална репрезентација, кога тоа установа или надлештво кое што ги испраќа потврди и ја образложи потребата, до 1000 (една иљада) цигари;

д) за дипломатски претставништва, воени мисии, делегации и други групи што патуат во иностранство, со званични потврди, ознаки на времето и бројната состојба, на лице по 30 (тридесет) цигари дневно;

е) за странци што патуат во својата земја, на лице по 500 (пет стотини) цигари. Ова, во врска со актот на Управата на државните монополи Пов. бр. 62 од 15 мај 1946 година и Решењето на Министерството за надворешната трговија ФНРЈ V бр. 16957 од 4 јуни 1946 година; и

5) предмети на исхрана без никакво ограничување, како во поглед на количина на контролираните предмети за исхрана, така и во поглед на бројот на пакетите кои што месечно се пракјаат во окупациската истарска зона „Б“ на борците на Југословенската армија и на приватните лица, со тоа, да за приватните лица и понатаму остануат во сила максимално прописаните количини по Решењето на сојузното Министерство за трговија и снабдување бр. 3858 од 5 јули 1945 година во точ. 3 под б) и точ. 5 под 1 и 2. Ова, во врска со Решењето на Министерството за трговија и снабдување ФНРЈ XII бр. 57112/7526 од 6 јули 1946 година.

V бр. 31263

21 август 1946 година

Белград

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА V ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 17 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот на Сојузното векје Владимир Симиќ.

Секретар на Сојузното векје Љубчо Арсов.

Претседателот на Сојузното векје Владимир Симиќ ја отвора V заедничка седница на I редовно заседание во 10,40 саатот.

Прочитаниот записник на IV заедничка седница од I редовно заседание од 21 мај 1946 година Народната скупштина го прима без забелешка па се прејдуе на дневен ред: одговор на Потпретседателот на Владата ФНРЈ Едвард Кардељ по прашањата на народните пратеници Радована Мијушковиќ и др. Душана Братиќ за заклучоците на конференцијата на министрите на надворешните работи во Париз по прашањето на Трст и Јулиска Краина и другите прашања што ја интересуат Југославија.

Потпретседателот на Владата ФНРЈ Едвард Кардељ во својот исцрпен и документиран говор одговорил на упатените му прашања и го извел ставот

на Владата ФНРЈ спрема заклучоците на конференцијата на министрите на надворешните работи во Париз.

Народниот пратеник Радован Мијушковиќ во свое име и во име народниот пратеник др. Душан Брадељ во својот исцрпен и документиран говор одговорот на Потпретседателот на Владата ФНРЈ Едвард Кардељ.

По ова Претседателот на Сојузното векје Владимир Симиќ ја заклучуе седницата во 11,10 саатот и објавуе да идната заедничка седница спрема потреба ќе буде закажана писмено.

17 јули 1946 година

Белград

Секретар,
Љубчо Арсов, с. р.

Претседател
на Векјето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА VI ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 17 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот на Векјето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Векјето на народите Нинко Петровиќ.

Претседателот Јосип Видмар ја отвора VI заедничка седница од I редовно заседание во 10,50 саатот.

Прочитаниот записник на V заедничка седница од I редовно заседание од 17 јули 1946 година Народната скупштина го прима без забелешка.

Се прејдуе на дневен ред: претрес предлогот на Законот за Договор за пријателство и взаемна помош меѓу Федеративната Народна Република Југославија и Народната Република Албанија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година.

По прочитувањето на овој законски предлог и после опширниот експозе на Министерот на надворешните работи Станоја Симиќ во начелниот претрес зборува: Милош Рашовиќ „за“, др. Милош Московљевиќ „за“, Благоја Фотев „за“, Дон Анте Салаџан „за“, Раде Прибиќевиќ „за“, Тоне Фајфар „за“, др. Драгољуб Јовановиќ „за“, Душан Васиљевиќ „за“, Гојко Пајковиќ „за“, Тихомир Никодијевиќ „за“ и др. Благоје Нешковиќ „за“, па претседателот на Векјето на народите Јосип Видмар го става овој законски предлог на гласање, кој што Народната скупштина еднодушно го усвои.

Претседателот Видмар објавуе да предлогот на Законот за Договор за пријателство и взаемна помош меѓу Федеративната Народната Република Југославија и Народната Република Албанија, заклучен во Тирана на 9 јули 1946 година, Народната скупштина го примила едногласно.

Претседателот Јосип Видмар ја заклучуе заедничката седница во 13 саатот.

17 јули 1946 година

Белград

Секретар,
Нинко Петровиќ, с. р.

Претседател
на Сојузното векје,
Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 17 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Владимир Симиќ.

Секретар Стеван Јовичиќ.

Претседателот Владимир Симиќ го отвора X редовен состанок во 17,15 саатот.

На прочитаниот записник од IX редовен состанок прави забелешка народниот пратеник Идро Фила-

кович што во записникот е речено да членот 1 на предлогот на Основниот закон за кооперациите во Векјето е усвоен со еден глас против, меѓутим членот 1 е примен едногласно.

Секретарот Стеван Јовичич изјавуе да ја прима забелешката, па Векјето го усвои прочитаниот записник од IX редовен состанок со примената забелешка.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за болуења и отсаства и по предлог на претседателот Векјето им одобруе болуења, и тоа на: Бошка Чакич 20 дена, Душана Мугош 30 дена, Цветка Узуновски 10 дена, а по 5 дена отсаство за хитни работи на: Љуба Јанкович, Светозара Војиновиќ, Михаила Павлович, Фрања Гажи, Сима Комнениќ, Хамлија Оманович и Михаила Вујковац.

Сите прочитани молби и жалби се упатени на Одборот за молби и жалби.

Се соопштуе да Векјето на народите во смисла членот 63 Уставот доставило на Сојузното векје на решавање законски предлози онака како се усвоени во Векјето на народите, и тоа: предлог на Основниот закон за кооперациите и предлог на Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ.

Претседателот го известуе Векјето да ги упоредил текстовите на примените законски предлози со текстовите на истите законски предлози што се конечно усвоени и во Сојузното векје и да утврди оти овие текстови се потполно истоветни, па овој свој извештај го става на Векјето на гласање.

Гласајќи со дигање раце Векјето едногласно го усвои овој извештај и претседателот објавуе да со ова Народната скупштина ФНРЈ го примила Основниот закон за кооперациите и Законот за Президиумот на Народната скупштина и да овие закони, во смисла членот 46 Пословникот на Сојузното векје, ќе бидат упатени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ за прогласуење.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за конверзија предвојните внатрешни државни долгови и обвези.

По предлог на народниот пратеник др. Макс Шнудерл Векјето одлучуе да измените и дополнуењата направени во овој законски предлог не се читаат оти сите народни пратеници добиле штампан извештај.

Кога известителот на Законодавниот одбор др. Јаков Гргуриќ го образложи одборскиот извештај, Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои овој законски предлог во начело едногласно.

Како во претресот во поединостите никој не се јавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвоило сите членови од 1 до 23 заклучно на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор па се пристапуе на конечно решавање на законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање. Претседателот објавуе да гласале сосема 232 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за конверзија предвојните внатрешни државни долгови и обвези во Сојузното векје е конечно усвоен, па во смисла членот 63 Уставот и членот 46 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за служба во Југословенската армија.

По предлогот на народниот пратеник Ивана Гранѓа Векјето одлучуе да измените и дополнуењата направени во овој законски предлог не се читаат оти штампаниот извештај е разделен на народните пратеници.

Потоа известителот на Законодавниот одбор Сулејман Филиповиќ го образложи одборскиот извештај па претседателот отвора начелен претрес.

Зборуеја: Хољевац Векјеслав „за“, Мујдрич Петар „за“, па Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои овој законски предлог во начело едногласно.

Како за реч во поединостите никој не се јавил, Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвои едногласно членовите од 1 до 72 заклучно по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор.

Со пристапуе на конечното решавање за законскиот предлог во целост. По завршеното поименично гласање претседателот објавуе да гласале сосема 216 народни пратеници и да гласале сите „за“, со што предлогот на Законот за служба во Југословенската армија во Сојузното векје е конечно усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Пред преминуење на наредната точка од дневниот ред претседателот дава пауза од 15 минути.

После паузата седницата се наставуе во 20.05 саатот.

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за Јавното обвинителство.

По предлог на народниот пратеник Мехмед Хоџа Векјето одлучуе да измените и дополнуењата направени во овој законски предлог не се читаат оти сите народни пратеници добиле штампан извештај.

Кога известителот на Законодавниот одбор др. Макс Шнудерл го образложи одборскиот извештај, претседателот отвора начелен претрес. Зборуеја: др. Драгољуб Јовановиќ „против“, Милош Минич „за“, Јаков Блажевиќ „за“, Горољуб Поповиќ „за“, Радован Мијушковиќ „за“, па Векјето, гласајќи со дигање раце, го усвои овој законски предлог во начело со еден глас „против“.

По ова претседателот Владимир Симич со пристап на Векјето ја заклучуе седницата во 21.45 саатот, а идната ја закажуе во четврток, на 18 јули 1946 година, во 17 саатот со дневен ред:

1) претрес во поединостите предлогот на Законот за Јавното обвинителство;

2) претрес предлогот на Законот за државните службеници;

3) претрес предлогот на Основниот закон за државните стопански претпријатија;

4) претрес предлогот на Основниот закон за постапуење со експроприраните и конфискованите шумски поседи; и

5) претрес предлогот на Законот за социално осигуруење работниците, намештенците и службениците.

17 јули 1946 година
Белград

Секретар,
Стеван Јовичич, с. р.

Претседател,
Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 17 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Јосип Видмар.

Секретар Јоза Миливојевиќ.

Претседателот Видмар го отвора X редовен состанок во 17.15 саатот.

Прочитаниот записник на IX редовен состанок Векјето го прима без забелешка.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отсаства.

По предлог на претседателот Векјето им одобруе отсаство од 5 дена на Михаила Апостолски,

Вељка Миќијунувич, Борка Темелковски, Куртеша Аљуш и Флоријана Сувић.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес на извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за служба во Југословенската армија.

Кога известителот на Законодавниот одбор Милош Царевич го прочитал и образложил одборскиот извештај, претседателот Видмар отвора начелен претрес.

Зборуеше Владо Амброжич „за“, па претседателот го става овој законски предлог со одборскиот извештај на гласање во начело.

Гласајќи со дигање раце Векјето го усвои овој законски предлог во начело, па се прејдуе на претрес во поединости.

Известителот на Законодавниот одбор чита член по член од законскиот предлог. Векјето, гласајќи со дигање раце, ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до заклучно членот 72 без измени по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор.

По завршениот претрес во поединостите, се пристапуе на конечно гласање во целост. По завршеното поименично гласање претседателот Видмар објавуе да гласале 111 народни пратеници и да гласале сите „за“, со што предлогот на Законот за служба во Југословенската армија во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде доставен на Сојузното векје на решавање.

Во 18.40 саатот претседателот Видмар одредуе одмор од 15 минути.

После одморот се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за Јавното обвинителство.

Кога известителот на Законодавниот одбор др. Јосип Хрнчевич го прочита и образложи одборскиот извештај, го даде својот експозе Министерот на правосудството ФНРЈ Фране Фрол.

Зборуеја: Душан Васиљевич „за“ и Радомир Тодорович „за“, па претседателот го става овој законски предлог на гласање во начело. Гласајќи со дигање раце Векјето го усвои овој законски предлог во начело, па се прејдуе на претрес во поединости.

При претресот во поединостите зборуеја: Милан Смиљанич и Радомир Тодорович.

Известителот на Законодавниот одбор др. Јосип Хрнчевич чита член по член од законскиот предлог. Векјето, гласајќи со дигање раце ги усвои сите членови од членот 1 до заклучно членот 26 без измени сем членот 3 во кој во четвртиот ред на место зборовите „(име и презиме)“ се ставаат зборови „(фамилијарно и родено име)“.

По завршениот претрес во поединости се пристапуе на конечно гласање во целост. По завршеното поименично гласање претседателот Видмар објавуе да гласале 110 народни пратеници и да гласале сите „за“, со што предлогот на Законот за Јавното обвинителство во Векјето на народите е конечно усвоен, па и тој, во смисла членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде доставен на Сојузното векје на решавање.

Потоа претседателот Јосип Видмар ја заклучуе седницата во 20.15 саатот, а идната ја закажуе за 18 јули 1946 година во 17 саатот со наставање на истиот дневен ред.

17 јули 1946 година
Белград

Секретар,
Јозо Миливојевиќ, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводина“ од 27 јули 1946 година објавуе:

Одлука за укинување геодетскиот отсек при Техничката средна школа во Суботица;

Одлука за оснивање Комисија за извршување колонизација на новите населби.

Во бројот од 3 август објавуе:

Објаснување за исплата принадлежностите на службениците НО — и после извршената ревизија за поставување и унапредување;

Одлука за превземање подмладокот од држателите на женски приплодни грла;

Одлука за измена одлуката за оснивање Управа за обработување земјиштата на новите населби во Војводина.

Во бројот 31 од 10 август 1946 година објавуе:

Правилник за работата и организацијата на бањите и другите лековити води;

Одлука за измени и дополнуења највисоките цени за берберско-фризерските услуги; и

Одлука за височината на маржа бруто заработувачка на комисионерите за откуп стока.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службениот лист на Народната Република Хрватска од 10 август 1946 година објавуе:

Напатствие за правилна примена на Законот за обвезна оправка и довршување жилишните згради од 4 јули 1946 година.

Во бројот 105 од 13 август 1946 година објавуе:

Обавестување за испоставување сметки за поедини вонсериски работи на индустриските државни претпријатија како и оние кои се навогјат под присилна управа.

Во бројот 107 од 17 август 1946 година објавуе:

Правилник за дополнително школување на помошните учители на Народната Република Хрватска.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ од 3 август 1946 године објавуе:

Указ за заклучување II вонредно заседание на Народната скупштина на Народната Република Србија;

Закон за Уставотворната скупштина на Народната Република Србија;

Одлука за претворање Државниот вокјини расадник во Чанак во Завод за вокјарство и преработување на вокје.

Во бројот од 10 август 1946 година објавуе:

Уредба за надлежноста на Министерството на шумарството на Народната Република Србија и Министерството на индустријата на Народната Република Србија во шумарското стопанство;

Уредба за оснивање земското претпријатие за снабдување стопанството со производни средства;

Уредба за измена на Уредбата за оснивање Земското претпријатие за промет со стока и сточни преработувачки;

Одлука за организациите, друштвата и установите кои што потпаѓаат под точ. 2 членот 4 Законот за избирачките списоци;

Одлука за образување државен одбор за прослава стогодишницата на раѓањето на Светозара Марковиќ.

Во бројот 39 од 17 август 1946 година објавуе:

Одлука на Владата Н. Р. Србија за признавање на бесплатна жилиште и огрев на учителите во село;

Наредба за издавање паралелни лекови и лековити препарати; и

Решење за одредување единствени цени на квасец.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ од 7 август 1946 година објавуе:

Наредба за одредување дефицитарни и суфици-тарни околии на подрачјето на Босна и Херцеговина;

Правилник за пензионисање и установување право на пензија на бившите самоуправни службеници.

Во бројот 33 од 14 август 1946 година објавуе:

Уредба за Комисијата за кооператорството при Претседателството на Владата; и

Наредба за издавање привремени дозволи за работење на застапниците на осигурителните друштва.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ од 1 август 1946 година објавуе:

Закон за промена на името Подгорица во Титовград;

Закон за обнова урнатите и оштетените и за довршување започнатите згради на територијата на Народната Република Црна Гора.

УРАДНИ ЛИСТ ЗА СЛОВЕНСКО ПРИМОРЈЕ

„Урадни лист за Словенско Приморје“ во бројот 14 од 25 јули 1946 година објавуе:

Наредба за обвезно осигурување против пожар на државните индустриски претпријатија, како и претпријатија под секвестор и под привремена присилна управа;

Наредба за промет со житариците;

Наредба за установување музичка школа во Идрија и Постојна;

Наредба за измена на членот 3 Наредбата за управа со непријателскиот имот и имотот на отсатните лица;

Одлука за установување Покраинското претпријатие за промет со отпади;

Правилник за стручно оспособување и пополнување службениците.

Во бројот 15 од 3 август 1946 година објавуе:

Наредба за учениците во стопанството;

Правилник за работење на работничките повеќе-риеници;

Правилник на начинот и условите за прогласување ударници; и

Напатствије за дополнување на збринувањето лица кои се прогласени за ударници.

УРАДНИ ЛИСТ

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 52 од 10 август 1946 година објавуе:

Уредба за уништување Сан Јозефовата пеперуга војкар;

Прописи за извршување Привремениот закон за ловот; и

Правилник за ловиската организација во врска со членот 4 Привремениот закон за ловот.

Во бројот 54 од 14 август 1946 година објавуе:

Уредба во уништување и оздравување од трахома.

ИСПРАВКА

Во Основниот закон за државните стопански претпријатија („Службен лист ФНРЈ“ бр. 62 од 2 август 1946 година) се поткрале следните грешки:

1) во членот 38 ст. 1 наместо „правилникот“ треба да стои „правилата“;

2) во чл. 53 ст. 1 стои „стопанските потреби“ а треба „привремените потреби“.

Бр. 1011. — Од Комитетот за законодавство и изградба на народната власт, 21 август 1946 година.

СОДРЖАЈ:

Страна

491. Уредба за поморски книшки — — — —	841
492. Правилник за книжење на данокот — —	841
493. Правилник за наставата на техничките факултети на универзитетите на Федеративната Народна Република Југославија	851
494. Решење за ослободување производитите на двосопствениците во пограничниот промет од поднесување одобрувања за увоз односно извоз — — — — — — — —	852
495. Решење за дозвола на извозот без одобрување за извоз — — — — — — — —	852

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајка Јевросиме 20. — Штампана на Државна штампарија, Белград.